



EMZ725MMK
EMZ725MMW
EMZ725MMTI

User Manual
Microwave Oven

Упатство за ракување
Микробранова печка

Udhëzimet për përdorim
Mikrovalë

EN 2

MK 19

SQ 38



Electrolux



electrolux.com/register

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

Visit our website to:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:
www.electrolux.com/support



Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.

 Warning / Caution-Safety information

 General information and tips

 Environmental information

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	3
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	5
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	7
4. BEFORE FIRST USE.....	9
5. DAILY USE.....	10
6. USING THE ACCESSORIES.....	13
7. ADDITIONAL FUNCTIONS.....	14
8. HINTS AND TIPS.....	14
9. CARE AND CLEANING.....	16
10. TROUBLESHOOTING.....	16
11. INSTALLATION.....	17
12. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	17

1. ⚠️ SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety



WARNING!

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children of less than 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Keep children and pets away from the appliance when in use and when cooling down.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Farm houses, staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
- By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other residential type environments.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- If the door or door seals are damaged, the appliance must not be operated until it has been repaired by a qualified person.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Only a qualified person can carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not heat liquids and other foods in sealed containers. They are liable to explode.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the appliance due to the possibility of ignition.
- The appliance is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling. Care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the appliance since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The appliance should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a Cabinet.
- The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Do not activate the appliance when it is empty. Metal parts inside the cavity can create electric arcing.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



WARNING!

Only a qualified person must install this appliance.

- Do not install or use a damaged appliance.

- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- The appliance can be placed almost anywhere in the kitchen. Make sure the oven is placed on a flat, level surface and that vents as well as the surface underneath the appliance are not blocked (for sufficient ventilation).

2.2 Electrical Connection



WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- The appliance must be earthed.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- If the appliance is connected to the socket via an extension cord, make sure the cord is earthed.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

2.3 Use



WARNING!

Risk of injury, burns and electric shock or explosion.

- Do not change the specification of this appliance.
- Do not let the appliance stay unattended during operation.
- Do not apply pressure on the open door.
- Make sure that the ventilation openings are not blocked.
- Do not use the appliance as a work surface and do not use the cavity for storage purposes.

2.4 Care and Cleaning



WARNING!

Risk of injury, fire, or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material.
- Do not allow food spills or cleaner residue to accumulate on door sealing surfaces.
- Fat and food remaining in the appliance can cause fire and electric arcing when the microwave function operates.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If you use an oven spray, obey the safety instructions on the packaging.

2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.6 Disposal




WARNING!

Risk of injury or suffocation.


- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.

3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 General overview



3.2 Control Panel



Symbol	Function	Description
1 —	Display	Shows the settings and current time.
2 —	Power Setting knob	To set the power level.
3 + —	Setting knob	To set the cooking time or weight.

Symbol	Function	Description
4 	Stop / Clear button	To deactivate the appliance or delete the cooking settings.
5 	Start / +30 sec button	To start the appliance or increase the cooking time for 30 seconds at the selected power.

Other symbols on the control panel


Symbol	Function	Description
250W	Low Power level	To start cooking at the desired power level.
450W	Medium Power level	
600W	Medium High Power level	
800W	High Power level	
900W	Max Power level	
 1	Combi cooking	To start the Combi cooking function.
 2		
	Grill	To start the grilling function.
	Kitchen timer	Counts down the time.
	Low stage	Melting Chocolate, Soften Butter.
	Weight defrost	To defrost food by weight.
	Time defrost	To defrost food by time.

3.3 Accessories

Turntable set




Always use the turntable set to prepare food in the microwave.



Glass cooking tray and turntable support.

Grill Rack




Use for:

- grilling food

Steam Pot set



For the suggested cooking table refer to "Hints and tips" chapter.



Use for:

- Steam cooking

4. BEFORE FIRST USE




WARNING!

Refer to Safety chapters.

4.1 Removing protective film

Before first use remove the protective film from the control panel and the door opening button.



4.2 Initial Cleaning



WARNING!

Refer to "Care and cleaning" chapter.

- Remove all the accessories from the microwave.
- Carefully clean the oven cavity with a moist soft cloth.

4.3 Preheating

Preheat the empty oven before first use.

1. Set the function
2. Let the oven operate for 30 minutes.
3. Open the door and let it cool down.
4. Clean the oven cavity with a moist soft cloth and dry carefully.

The oven can emit an odour and smoke. Make sure that the airflow in the room is sufficient.

4.4 Setting the Clock



You can set the time in 12 hour or 24 hour clock system.

1. Open the door.
2. Press and hold for 5 seconds to set 12 hour clock system.
3. Press once more to set 24 hour clock system.
4. Turn the Time Setting knob to enter the amount of hours.
5. Press to confirm.
6. Turn the Time Setting knob to enter the amount of minutes.
7. Press to confirm.

- If you do not want the clock visible on the display, press  until the display shows OFF.

8. Close the door.



If the clock is not set, the display will turn off automatically 20 seconds after the end of the function.

5. DAILY USE



WARNING!

Refer to Safety chapters.

5.1 General information about using the appliance

- After you deactivate the appliance, let the food stand for several minutes.
- Remove the aluminium foil packaging, metal containers, etc. before you prepare the food.

Cooking

- If possible, cook food covered with a material suitable for use in the microwave. Only cook food without a cover if you want to keep it crusty
- Do not overcook the dishes by choosing too high a power setting and too long a time. The food can dry out, burn or catch fire in some places.
- Do not use the appliance to cook eggs or snails in their shells as they may explode. With fried eggs, pierce the yolks first.
- Pierce the skin or peel of potatoes, tomatoes, sausages and similar types of food with a fork several times before cooking so that the food does not burst.
- For chilled or frozen food, set a longer cooking time.
- Dishes which contain sauce must be stirred from time to time.
- Vegetables that have a firm structure, such as carrots, peas or cauliflower, must be cooked in water.
- Turn larger pieces of food halfway through the cooking process.
- If possible, cut vegetables into similar-sized pieces.
- Use flat, wide dishes.
- Do not use cookware made of porcelain, ceramic or earthenware with unglazed

bottoms or small openings, for example, on handles. Moisture may get into these openings causing the cookware to crack when heated up.

- The glass cooking tray is necessary for the operation of the microwave. Place the food or liquids on it.

Defrosting meat, poultry, fish

- Put frozen, unwrapped food on a small angled plate with a container below so that the defrosting liquid collects in the container.
- Turn the food halfway through the defrosting time. If possible, separate and then remove the pieces that started to defrost.

Defrosting butter, portions of gâteau, quark

- Do not fully defrost the food in the appliance, but let it defrost at room temperature. It gives a more even result. Remove all metal or aluminium packaging before defrosting.

Defrosting fruit, vegetables

- If fruit and vegetables should remain raw, do not defrost them fully in the appliance. Let them defrost at room temperature.
- To cook fruit and vegetables without defrosting them first use a higher microwave power.

Ready meals

- You can prepare ready meals in the appliance only if their packaging is suitable for microwave use.
- You must follow the manufacturer's instructions printed on the packaging (e.g. remove the metal cover and pierce the plastic film).

Suitable cookware and materials

Cookware / Material	Microwave			Grilling
	Defrosting	Heating	Cooking	
Ovenproof glass and porcelain with no metal components, e. g. Pyrex, heat-proof glass	✓	✓	✓	✓
Non-ovenproof glass and porcelain ¹⁾	✓	x	x	x
Glass and glass ceramic made of ovenproof/frost-proof material (e. g. Arcoflam), grill shelf	✓	✓	✓	✓
Ceramic ²⁾ , earthenware ²⁾	✓	✓	✓	x
Heat-resistant plastic up to 200 °C ³⁾	✓	✓	✓	x
Cardboard, paper	✓	x	x	x
Clingfilm	✓	x	x	x
Roasting film with microwave safe closure ³⁾	✓	✓	✓	x
Roasting dishes made of metal, e. g. enamel, cast iron	x	x	x	✓
Baking tins, black lacquer or silicon-coated ³⁾	x	x	x	✓
Baking tray	x	x	x	✓
Browning cookware, e. g. crisp pan or crunch plate	x	✓	✓	x
Ready meals in packaging ³⁾	✓	✓	✓	✓
Steam pot set	✓	✓	✓	x

1) With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations

2) Without quartz or metal components, or glazes which contain metals

3) You must follow the manufacturer's instructions about the maximum temperatures.

✓ suitable

x not suitable

5.2 Activating and deactivating the microwave



CAUTION!

Do not let the microwave operate when there is no food in it.

1. Turn the power setting knob to select a power setting.

2. Turn the timer knob to select the preferred time.

3. Press  to activate the microwave. To deactivate the appliance:

- wait until the appliance deactivates automatically and an acoustic signal sounds.

5.3 Quick Start

Select the power level and press  to activate the microwave.

The cooking time increases by 30 seconds with each additional press of the button.

5.4 Power setting table

Symbol	Power setting	Power
	Low stage (melting chocolate, soft- en butter)	90 W
	Defrost	130 W
250W	Low	250 W
450W	Medium	450 W
600W	Medium High	600 W
800W	High	800 W
900W	Max	900 W
Combi Cooking		
	Combi Cooking 1 (LO Grill)	60 % Microwave, 40 % Grill
	Combi Cooking 2 (HI Grill)	40 % Microwave, 60 % Grill
Grill		
	Grill	1000 W

5.5 Defrosting

You can choose between two defrosting modes:

- Weight Defrosting 
- Time Defrosting 



Do not use weight defrosting on food that is left out of the freezer for more than 20 minutes, or for frozen ready-made food.



To activate weight defrosting you must use more than 100 g of food and less than 2000 g.



To defrost less than 200 g of food place it on the edge of the turntable.

1. Turn the Power setting knob and set  for Weight Defrosting or  for Time Defrosting.
2. Turn the Setting knob to set the Weight/ Time.
For Weight Defrosting the time is set automatically.
3. Press  to confirm and activate the microwave.

5.6 Grilling or Combi Cooking

1. Turn the Power Setting knob to set the desired function.
2. Turn the Setting knob to set the time.
3. Press  to confirm and activate the microwave. You can change the power setting or time, while the Grilling or Combi cooking mode is active.

6. USING THE ACCESSORIES



WARNING!

Refer to Safety chapters.

6.1 Inserting the turntable set




CAUTION!

Do not cook food without the turntable set. Use only the turntable set provided with the microwave.



Never cook food directly on the glass cooking tray.

- Place the glass cooking tray on the turntable support




6.2 Inserting the grill rack



CAUTION!

Grill rack can not be used with microwave function.

Place the grill rack on the turntable set.



6.3 Inserting the steam pot set




CAUTION!




Steam pot set can not be used with the grill function.

1. Fill the water collector (C).
2. Combine the steam pot parts: C - water collector, B - steam basket, A - lid.



3. Place the steam pot on the turntable set.



Keep The Steam valve closed during cooking.

7. ADDITIONAL FUNCTIONS

7.1 Child Safety Lock

The Child Safety Lock prevents an accidental operation of the microwave.



When the clock is set, press the Clear button first

1. Open the door
2. Press and hold for 3 seconds. To deactivate the Child Safety Lock open the door then press and hold for 3 seconds.

7.2 Kitchen Timer

You can set a maximum 95 minutes.

1. Turn the Power Setting knob and set
2. Turn the Setting knob clockwise to set the time.
3. Press to confirm. The Timer still works when you open the door or pause the microwave. Press to cancel. When the set time is reached, an acoustic signal sounds.

8. HINTS AND TIPS



WARNING!

Refer to Safety chapters.

8.1 Tips for the microwave cooking

Problem	Remedy
You cannot find details on the amount of food prepared.	Look for a similar type of food. Increase or shorten the length of the cooking times according to the following rule: • Double the amount almost double the time. • Half the amount is a half time.
The food got too dry.	Set a shorter cooking time or select a lower microwave power.
The food is not defrosted, hot or cooked when the time ends.	Set a longer cooking time or a higher power. Note that large dishes need a longer time.
After the cooking time ends, the food is overheated on the outside, but still not ready inside.	Next time set a lower power and a longer time. Stir liquids half-way through, e.g. soup.
Rice cooking results are poor.	To get better results for rice use a flat, wide dish.

8.2 Defrosting

Always defrost roast fat side down.

Do not defrost covered meat as it may cause cooking instead of defrosting.

Always defrost whole poultry breast side down.

8.3 Cooking

Always remove chilled meat and poultry from the refrigerator at least 30 minutes before cooking.

Let the meat, poultry, fish and vegetables stay covered after cooking.

Brush a little oil or melted butter over the fish.

All vegetables should be cooked at the full microwave power.

Add 30 - 45 ml of cold water for every 250 g of vegetables.

Cut fresh vegetables into even sized pieces before cooking. Cook all vegetables with a cover on the container.

8.4 Reheating

When you reheat packed ready meals always follow the instruction written on the packaging.

8.5 Grilling

Grill flat food items in the middle of the grill rack.

Turn the food over halfway through the set time and continue grilling.

8.6 Combi Cooking

Use Combi Cooking to keep the crispness of certain foods.

Halfway through the cooking time turn the foods over and then continue cooking.

There are 2 modes for Combi Cooking. Each mode combines the microwave and the grill functions at different time periods and power levels.

8.7 Steam cooking table

When you use the steam pot set follow suggestions listed in the below table to get the best cooking result.

Food	Water (ml)	Power (W)	Food weight (g)	Time (min)	Standing time (min)
Carrots in slices	400	900	150	5 – 6	1
			300	6 - 7	1
Baby Carrots	400	900	300	9:30 -10:30	2
Cauliflower	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Broccoli	400	900	125	4 – 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Spinach	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Potatoes in slices	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 -10	2
Green Beans	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Asparagus	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Salmon	400	900	250	4 - 5	1
Shrimps	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Chicken Breast	400	900	500	8:30 - 9:30	2

9. CARE AND CLEANING



WARNING!

Refer to Safety chapters.

9.1 Notes and tips on cleaning

- Clean the front of the appliance with a soft cloth with warm water and a cleaning agent.
- To clean metal surfaces, use a usual cleaning agent.
- Clean the interior of the appliance after each use to keep it in good condition.

Remove food remains regularly. Make sure to get rid of excess steam/humidity.

- Clean stubborn dirt with a special cleaner.
- Clean all accessories regularly and let them dry. Use a soft cloth with warm water and a cleaning agent.
- To soften the remains that are hard to remove boil a glass of water at the full microwave power for 2 to 3 minutes.
- To remove odours, mix a glass of water with 2 tsp of lemon juice and boil at full microwave power for 5 minutes.

10. TROUBLESHOOTING



WARNING!

Refer to Safety chapters.

10.1 What to do if...

Problem	Possible cause	Remedy
The appliance does not operate.	The appliance is not plugged in.	Plug in the appliance.
The appliance does not operate.	The fuse in the fuse box is blown.	Check the fuse. If the fuse blows more than once, contact a qualified electrician.
The appliance does not operate.	The door is not closed properly.	Make sure that nothing blocks the door.
The lamp does not operate.	The lamp is defective.	The lamp has to be replaced.
There is sparking in the cavity.	There is a metal dish or a dish with a metal trim inside.	Remove the dish from the appliance.
There is sparking in the cavity.	There is a metal skewer or some aluminium foil inside that touches the interior walls.	Make sure that the skewer or foil does not touch the interior walls.
The turntable set makes a scratching or grinding noise.	There is an object or dirt below the glass cooking tray.	Clean the area below the glass cooking tray.
The appliance stops operating without a clear reason.	There is a malfunction.	If this situation repeats itself, call the Authorised Service Centre.

10.2 Service data

If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or an Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre is on the rating plate. The rating plate is on the appliance. Do not remove the rating plate from the appliance.

We recommend that you write the data here:

Model (MOD.)

Product number (PNC)

Serial number (S.N.)

11. INSTALLATION



WARNING!

Refer to Safety chapters.

11.1 General Information



CAUTION!

Do not connect the appliance to adapters or extension leads. This can cause overloading and risk of fire.



CAUTION!

The minimum installation height is 85 cm.

- The microwave is for a kitchen counter top use only. It must be placed on a stable and flat surface.
- Put the microwave far away from steam, hot air and water splashes.
- If the microwave is too close to a radio or TV set it may cause interference in the received signal.
- If you transport the microwave in the cold weather, do not activate it immediately after the installation. Let it stand in the room temperature and absorb the heat.


11.2 Electrical installation

This microwave is supplied with a main cable and main plug.

The cable has an earth wire with an earthing plug. The plug must be plugged into an outlet

that is properly installed and earthed. In the event of an electrical short circuit, earthing reduces the risk of electric shock.

11.3 Minimal distances



Dimension	mm
A ¹⁾	300
B	200
C	0

¹⁾ The minimum height of free space necessary above the top surface of the oven.

11.4 Product dimensions

Dimension	mm
Height	280
Width	469
Depth	348

12. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and

human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked with the symbol  with

the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

Ви благодариме што купивте апарат Electrolux. Избравте производ кој со себе носи децении професионално искуство и иновација. Уникатен и стилски, дизајниран е имајќи ги на ум вашите потреби. Кога и да го користите, можете да бидете сигурни дека секојпат ќе постигнете одлични резултати.

Добре дојдовте во Electrolux.

Посетете ја нашата страница за да:



Добиете совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка:

www.electrolux.com/support



Регистрирајте го вашиот производ за подобро сервисирање:

www.registerelectrolux.com



Купувајте дополнителен прибор, потрошни материјали или оригинални резервни делови за вашиот апарат:

www.electrolux.com/shop

ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ

Ви препорачуваме да користите оригинални резервни делови.

Кога ќе контактирате со нашиот овластен сервисен центар, погрижете се да ги имате на располагање следниве податоци: Модел, Број на производот, Сериски број.

Информациите можат да се најдат на етикетата со информации.

 Предупредување / Внимание-Безбедносни информации

 Општи информации и совети

 Информации за животната средина

Можноста за промени е задржана.

СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ.....	20
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.....	23
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ.....	24
4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА.....	27
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА.....	27
6. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ.....	31
7. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.....	32
8. ПОМОШ И СОВЕТИ.....	32
9. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ.....	34
10. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.....	35
11. МОНТАЖА.....	36
12. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА.....	37

1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Пред монтирање и користење на апаратот, ве молиме внимателно да ги прочитате приложените упатства. Производителот не сноси одговорност за направена повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

1.1 Безбедност на деца и ранливи лица



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од задушување, повреда или траен инвалидитет.

- Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или доколку им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот, и доколку ги разбираат опасностите поврзани со него. Не смее да биде на дофат на деца помали од 8 години и лица со многу обемни и сложени пречки во развојот, освен ако не се под постојан надзор.
- Децата треба да бидат под надзор да не играат со апаратот.
- Држете ја амбалажата подалеку од деца и фрлете ја соодветно.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Држете ги децата и милениците подалеку од апаратот кога работи или кога се лади.
- Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да се вклучи.
- Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат апаратот без надзор.

1.2 Општа безбедност

- Овој апарат е наменет за употреба во домаќинство и за други слични примени, како на пр:
 - Фарми, кујнски простор за вработени во продавници, канцеларии и други работни околина
 - Од страна на клиенти во хотели, мотели, сместување на база на спиење со појадок и друг вид на сместувачки објекти.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Треба да се внимава да не се допираат грејачите.
- Не користете чистач на пареа за чистење на уредот.
- Пред секое одржување, исклучете го апаратот и извадете го штекерот за струја од приклучницата.
- Ако е оштетена вратата или заптивките на вратата, апаратот не смее да се користи додека не го поправи квалификувано лице.
- Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да биде заменет од страна на производителот, негов овластен сервисен центар или слично квалификувани лица за да се избегне електрична опасност.
- Само квалификувано лице може да врши сервисирање или поправка, која вклучува вадење на капакот, кој заштитува од изложување на микробранова енергија.
- Не управувајте со апаратот преку надворешен тајмер или посебен далечински систем.
- Не загревајте течности и други видови храна во запечатени садови. Тие можат да експлодираат.
- Метални садови за храна и пијалаци не се дозволени за време на готвење со микробранови. Ова барање не е применливо ако производителот ја специфицира големината и обликот на метални садови кои се погодни за готвење со микробранови.
- Користете само садови што се погодни за употреба во микробранови рерни.

- Кога загревате храна во пластични или хартиени садови, внимавајте на апаратот поради можноста од нивно палење.
- Апаратот е наменет за загревање храна и пијалаци. Сушење храна или облека и загревање пернициња за греење, топлинки, сунѓери, влажни крпи и слично може да доведе до ризик од повреда, потпалување или пожар.
- Ако забележите чад, исклучете го апаратот или откачете го од струја и оставете ја вратата затворена за да се задуши евентуалниот пламен.
- Загревањето пијалаци со микробранови може да резултира со задоцнето зовривање со претекување. Внимавајте кога ракувате со садот.
- Содржината на шишињата за бебиња и теглите со бебешка храна треба да се промеша или протресе, а пред хранењето треба да се провери температурата за да се избегнат изгореници.
- Јајца во нивната лушпа и цели тврдо варени јајца не смеат да се загреваат во апаратот бидејќи можат да експлодираат, дури и по завршувањето на загревањето со микробранови.
- Апаратот треба редовно да се чисти и да се отстрануваат сите остатоци од храна.
- Доколку апаратот не се одржува чист, може да дојде до оштетување на површината, што пак негативно ќе влијае врз работниот век на апаратот и може да резултира со опасни ситуации.
- Температурата на достапните површини може да е висока кога работи апаратот.
- Микробрановата перна не треба да се поставува во плакар освен ако истата не била тестирана во плакар.
- Задниот дел од апаратот треба да биде поставен наспроти сид.

- Не користете груби абразивни средства или остри метални стругалки за да го чистите стаклото на вратата, бидејќи тоа може да предизвика прскање на стаклото.
- Не приклучувајте го апаратот кога е празен. Метални парчиња во внатрешноста може да предизвикаат електрично искрење.

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

2.1 Монтажа



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Апаратот мора да го монтира само квалификувано лице.

- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.
- Следете ги инструкциите за монтирање дадени со апаратот.
- Апаратот може да се стави скоро секаде во кујната. Внимавајте рерната да биде на рамна површина и отворите, како и површините под рерната да не се блокирани (заради доволно проветрување).

2.2 Поврзување со струја



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

- Секое поврзување со струја треба да биде направено од квалификуван електричар.
- Апаратот мора да биде заземјен.
- Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната моќност на мрежата на електрична енергија.
- Ако апаратот се приклучува со продолжен кабел, проверете дали кабелот е заземјен.
- Погрижете се да не ги оштетите приклучокот за струја и кабелот. Контактирајте со сервисот или со електричар за да го заменат оштетениот кабел за струја.
- Не повлекувајте го кабелот за струја за да го исклучите апаратот. Секогаш повлекувајте го приклучокот.

2.3 Употреба



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Постои опасност од повреда, изгореници или струен удар или експлозија.

- Не менувајте ја спецификацијата на овој апарат.
- Не го оставајте апаратот да работи без надзор.
- Не ја притискајте отворената врата.
- Погрижете се отворите за вентилација да не бидат блокирани.
- Не користете го апаратот како работна површина и не користете ја внатрешноста за складирање.

2.4 Грижа и чистење



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреди, пожар или оштетување на апаратот.

- Пред одржување, исклучете го апаратот и извадете го приклучокот за струја од штекерот.
- Редовно чистете го апаратот за да спречите оштетување на површинскиот материјал.
- Не дозволувајте истурена храна или остатоци од средства за чистење да се насоберат на површините за заптивање на вратата.
- Мрснотиите и остатоците од храна во апаратот може да предизвикаат пожар или електрично искрење кога функцијата микробранови работи.
- Чистете го апаратот со мека, влажна крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни

производи, абразивни сунгери за чистење, растворувачи или метални предмети.

- Доколку користите спреј за рерна, почитувајте ги безбедносните упатства на пакувањето.

2.5 Сервис

- За да го поправите апаратот, контактирајте со овластениот сервисен центар. Користете само оригинални резервни делови.
- Во однос на светилите во внатрешноста на овој производ и резервните светилки што се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што

се температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.

2.6 Расходување




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда или задушвање.

- Исклучете го апаратот од приклучокот за струја.
- Извадете го електричниот кабел блиску до апаратот и фрлете го.


3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

3.1 Општ преглед



- 1 Светилка
- 2 Безбедносен систем за заклучување
- 3 Екран
- 4 Копче за поставување јачина
- 5 Копче за поставки
- 6 Отворај за врата
- 7 Покривка за брановоди
- 8 Скара
- 9 Потпора за чинија за вртење

3.2 Контролна плоча



Симбол	Функција	Опис
1 —	Екран	Ги прикажува поставките и тековното време.
2 —	Копче за поставување јачина	За да го поставите нивото на јачина.
3 + —	Копче за поставки	За да го поставите времето на готвење или тежината.
4	Копче Стоп / Избриши	За да го исклучите апаратот или да ги избришете поставките за готвење.
5	Копче за почеток / +30 сек.	За да го вклучите апаратот или да го зголемите времето за готвење за 30 секунди со избраната јачина.

Други симболи на контролната плоча

Симбол	Функција	Опис
250W	Ниско ниво на јачина	
450W	Средно ниво на јачина	
600W	Средно високо ниво на јачина	За да започнете со готвење на саканото ниво на јачина.
800W	Високо ниво на јачина	
900W	Максимално ниво на јачина	


Симбол	Функција	Опис
 1	Комбинирано готвење	За да ја вклучите функцијата за комбинирано готвење.
 2		
	Скара	За да ја вклучите функцијата за печење на скара.
	Тајмер за кујна	Го одбројува времето.
	Слабо	Топење чоколадо, омекнување путер.
	Одмрзнување според тежина	За одмрзнување на храната според тежината.
	Одмрзнување според време	За одмрзнување на храната според времето.

3.3 Додатоци

Комплет со чинија за вртење




Секогаш користете комплет со чинија за вртење за подготвување храна во микробранова рерна.



Стаклен сад за готвење и потпирач за чинија за вртење.

Држач за скара




Користете за:

- печење храна на скара

Гарнитура на садот за готвење на пареа



За предложената табела за готвење, видете во поглавјето „Напомени и корисни совети“.



4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

4.1 Отстранување на заштитна фолија

Пред првата употреба извадете ја заштитната фолија од контролната табла и копчето за отворање на вратата.



4.2 Првично чистење



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете го поглавјето „Нега и чистење“.

- Извадете го дополнителниот прибор од микробрановата.
- Внимателно исчистете ја внатрешноста на рерната со влажна мека крпа.

4.3 Предзагревање

Загрејте ја празната печка пред првата употреба.

1. Поставете ја функцијата
2. Оставете ја печката да работи околу 30 минути.
3. Отворете ја вратата и оставете да се излади.

4. Исчистете ја внатрешноста на рерната со влажна мека крпа и внимателно исушете ја.

Печката може да испушта миризба и чад. Проверете дали протокот на воздух во просторијата е доволен.

4.4 Постапување на часовникот



Можете да го поставите времето во 12-часовен или 24-часовен систем на часовник.

1. Отворете ја вратата.
2. Притиснете и задржете ⁺³⁰ 5 секунди за да го поставите 12 часовниот систем.
3. Притиснете на ⁺³⁰ уште еднаш за да го поставите 24 часовниот систем.
4. Свртете го копчето за поставување време за да го внесете бројот на часови.
5. Притиснете ⁺³⁰ за да потврдите.
6. Забртете го копчето за поставување време за да го внесете бројот на минути.
7. Притиснете ⁺³⁰ за да потврдите.
 - Ако не сакате часовникот да се гледа на екранот, притиснете ⁺³⁰ додека на екранот не се прикаже OFF.
8. Затворете ја вратата.



Ако часовникот не поставен, екранот автоматски ќе се исклучи 20 секунди после крајот на функцијата.

5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

5.1 Општи информации за користење на апаратот

- Откако ќе го исклучите апаратот, оставете ја храната да постои неколку минути.
- Отстранете ја обвивката од алуминиумска фолија, металните садови итн. пред да ја подготвите храната.

Готвење

- Ако е возможно, гответе ја храната прекриена со материјал што е погоден за готвење со микробранови. Храната гответе ја без капак само ако сакате да биде крцкава
- Немојте да ги препечете јадењата со одбирање на превисока поставка за јачина и предолго време. Храната може да се исуши, да изгори или да предизвика пожар на некои места.
- Не користете го апаратот за варење јајца или полжави во нивните оклопи бидејќи можат да експлодираат. Кај пржени јајца, прво прободете ги жолчките.
- Храната со кожа или кора, како компири, домати, колбаси или сличен вид на храна прободете ја со вилушка неколку пати пред да ја зготвите за да спречите експлодирање.
- За изладена или замрзната храна, поставете подолго време за готвење.
- Јадењата што содржат сос мора одвреме-навреме да се мешаат.
- Зеленчукот кој има цврста структура, како што се моркови, грашок или карфиол, мора да се готви во вода.
- Поголемите парчиња превртете ги по изминување на половина од времето за готвење.
- Ако е можно, исечете го зеленчукот на парчиња со иста големина.
- Користете рамни, широки садови.
- Не користете садови за готвење направени од порцелан, керамика или глина со неглазирано дно или со мали

дупчиња, на пр. на рачките. Влагата може да навлезе во овие дупчиња со што садот ќе напукне кога е загреан.

- Статкениот плех за готвење е неопходен за функционирањето на микробрановата рерна. Ставете ја храната или течностите на него.

Одмрзнување месо, живина, риба

- Ставете ја замрзнатата и распакуваната храна на мала чинија превртена наопаку, а под неа ставете сад за да може во него да се собере течноста од одмрзнувањето.
- Превртете ја храната кога ќе измине половина од времето што е потребно за одмрзнување. Ако е возможно, одвојте ги и отстранете ги парчињата што почнале да се одмрзнуваат.

Одмрзнување путер, делови од колач, урда

- Не одмрзнувајте ја целосно храната во апаратот, оставете ја да се одмрзне на собна температура. На тој начин се постигнува поизедначен резултат. Пред одмрзнувањето, целосно извадете го металното или алуминиумското пакување.

Одмрзнување овошје, зеленчук

- Ако овошјето и зеленчукот не треба да се варат, не одмрзнувајте ги целосно во апаратот. Оставете да се одмрзнат на собна температура.
- Можете да користите микробранови со поголема јачина за готвење на овошјето и зеленчукот без претходно да ги одмрзнувате.

Готови оброци

- Можете да подготвувате готови јадења во апаратот само ако нивното пакување егодно за употреба во микробранова печка.
- Мора да ги следите упатствата на производителот испечатени на пакувањето (на пр. отстранете ја металната прекривка и прободете ја пластичната фолија).

Погодни садови за готвење и материјали

Садови за готвење / материјал	Микробранова рерна			Скара
	Одмрзнување	Подгревање	Готвење	
Огноотпорно стакло и порцелан без метални компоненти, на пр. стаклена телсија, огноотпорно стакло	✓	✓	✓	✓
Стакло што не е огноотпорно и порцелан ¹⁾	✓	х	х	х
Стакло и стаклена керамика направена од огноотпорен материјал / материјал отпорен на замрзнување (на пр. Аркофлам), полица за скара	✓	✓	✓	✓
Керамика ²⁾ , глинени садови ²⁾	✓	✓	✓	х
Пластика отпорна на топлина до 200 °C ³⁾	✓	✓	✓	х
Картон, хартија	✓	х	х	х
Тенка пластична фолија	✓	х	х	х
Фолија за печење со затворање безбедно за во микробранова печка ³⁾	✓	✓	✓	х
Садови за печење направени од метал, на пример, емајл, лиено железо	х	х	х	✓
Калапи за печење, обложени со црн лак или силикон ³⁾	х	х	х	✓
Плех за печење	х	х	х	✓
Садови за запечување, на пр. сад криспи или кранч	х	✓	✓	х
Готови јадења во пакување ³⁾	✓	✓	✓	✓
Гарнитура на сад за готвење на пареа	✓	✓	✓	х

1) Без сребрени, златни, или метални облоги / украси

2) Без кварцни или метални компоненти, или глазури кои содржат метали

3) Мора да ги следите упатствата на производителот за максималните температури.

✓ соодветна

х не е соодветна

5.2 Активирање и деактивирање на микробрановата рерна



ВНИМАНИЕ!

Не оставајте ја микробрановата рерна да работи кога во неа нема храна.

1. Свртете го копчето за поставување на јачината за да изберете поставка за јачина.
 2. Завртете го копчето за тајмер за да го изберете саканото време.
 3. Притиснете го  за да ја активирате микробрановата печка.
- За да го исклучите апаратот:
- почекајте апаратот да се исклучи автоматски и да се огласи звучен сигнал.

5.3 Брзо почнување

Изберете го нивото на јачина и притиснете  за активирање на микробрановата печка. Времето на готвење се зголеμουва за 30 секунди со секое дополнително притискање на копчето.

5.4 Табела за поставување јачина

Симбол	Поставување јачина	Јачина
	Слабо (Топење на чоколадо, омекнување путер)	90 W
	Одмрзнување	130 W
250W	Ниско	250 W
450W	Средно	450 W
600W	Средно високо	600 W
800W	Високо	800 W
900W	Макс.	900 W
Комбинирано готвење		
 1	Комбинирано готвење 1 (LO скара)	60 % микробранова рерна, 40 % скара
 2	Комбинирано готвење 2 (HI скара)	40 % микробранова рерна, 60 % скара
Скара		
	Скара	1000 W

5.5 Одмрзнување

Можете да избирате помеѓу 2 начина на одмрзнување:

- Одмрзнување според тежина 
- Одмрзнување според време 



Не користете одмрзнување според тежина на храната која е оставена надвор од замрзнувачот повеќе од 20 минути или за замрзната готова храна.



За да активирате одмрзнување според тежина мора да користите храна над 100 g и под 2000 g.



За да одмрзнете помалку од 200 g храна, ставете ја на работ на чинијата за вртење.

1. Завертете го Копче за поставување јачина и поставете за Одмрзнување според тежина или за Одмрзнување според време.
2. Свртете го Копче за поставки за да ја/го поставите тежината/времето. За одмрзнување според тежина, времето е автоматски поставено.

3. Притиснете за да потврдите и да ја активирате микровалната.

5.6 Скара или Комбинирано готвење

1. Свртете го копчето за поставување јачина за да ја поставите посакуваната функција.
2. Свртете го копчето за поставки за да го внесете времето.
3. Притиснете за да потврдите и да го вклучите апаратот. Можете да ја смените поставката за јачина или време додека работи режимот за готвење на скара или комбинирано готвење.

6. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

6.1 Вметнување комплет со чинија за вртење




ВНИМАНИЕ!

Не гответе храна без комплет со чинија за вртење. Користете го само комплетот со чинија за вртење обезбеден со микробрановата перна.



Никогаш не гответе храна директно на стаклената тава за готвење.

- Ставете ја стаклената тава за готвење на потпирачот за чинијата за вртење




6.2 Вметнување држач за скара



ВНИМАНИЕ!

Држачот за скара не може да се користи со микробрановата функција.

Ставете го држачот за скара на комплетот со чинија за вртење.



6.3 Вметнување на гарнитурата на садот за готвење на пареа




ВНИМАНИЕ!




Гарнитурата на садот за готвење на пареа не може да се користи со функцијата за скара.

1. Наполнете го садот за вода (B).

2. Комбинирајте ги деловите на гарнитурата на садот за готвење на пареа: **В** - сад за вода, **Б** - корпа за пареа, **А** - капак.



3. Ставете ја гарнитурата на садот за готвење на пареа на комплетот со чинија за вртење.



Вентилот за пареа треба да биде затворен за време на готвењето.

7. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

7.1 Брава за деца

Бравата за деца заштитува од случајна работа на микробрановата печка.



Кога е поставен часовникот, прво притиснете го копчето Clear .

1. Отворете ја вратата
2. Притиснете го и задржете го  3 секунди.

За да ја деактивирате Бравата за деца, отворете ја вратата, а потоа притиснете го и задржете го  3 секунди.

7.2 Кујнски тајмер

Можете да поставите максимум 95 минути.

1. Свртете го копчето за поставување јачина и поставете .
2. Свртете го копчето за поставки за да го внесете времето.
3. Притиснете го  ³⁰ за да потврдите. Тајмерот сè уште работи кога ќе ја отворите вратата или кога ќе го ставите апаратот на пауза. Притиснете  за да откажете. Кога поставеното време ќе заврши, се огласува звучен сигнал.

8. ПОМОШ И СОВЕТИ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

8.1 Корисни совети за готвење со микробранови

Проблем	Решение
Не можете да најдете информации за количината на храна што се подготвува.	Побарајте слична храна. Продолжете го или скратете го времето на готвење во согласност со следното правило: • Двојна количина речиси двојно подолго време. • Половина количина е половина време.
Храната премногу се исушила.	Поставете пократко време на готвење или изберете пониска јачина на микробранови.
Храната уште не се одмрзнала, не е жешка или зготвена, откако поминало времето.	Поставете подолго време на готвење или повисока јачина на микробранови. Имајте предвид дека за поголеми количини потребно е подолго време.
Кога ќе заврши времето на готвење, храната е презагрена на надворешната страна, но се уште не е готова внатре.	Следниот пат поставете пониска јачина и подолго време. На половина од готвењето, промешајте ги течните јадења, на пр. супа.
Резултатите од готвењето на оризот се слаби.	За да добиете подобри резултати кај оризот, користете рамни и широки садови.

8.2 Одмрзнување

Смрзнато печено месо секогаш одмрзнувајте го со мрсната страна свртена надолу.

Не одмрзнувајте покриено месо, бидејќи тоа може да предизвика процес на готвење наместо на одмрзнување.

Цели парчиња живина секогаш одмрзнувајте ги со градите свртени надолу.

8.3 Готвење

Разладеното место и живина секогаш вадете ги од фрижидерот барем 30 минути пред готвењето.

Оставете ги месото, живината, рибата и зеленчукот покриени по готвењето.

Со четка нанесете малку масло или путер на рибата.

Сите видови зеленчук треба да се готват при максимална јачина на микробранови.

Додавајте по 30 - 45 ml ладна вода на секои 250 g зеленчук.

Исечете го свежиот зеленчук на рамномерни парчиња пред готвењето. Гответе го сиот зеленчук со капак на садот.

8.4 Повторно загревање

Кога повторно загревате спакувани готови јадења, секогаш следете ги упатствата напишани на амбалажата.

8.5 Печење на скара

За печење рамна храна на скара во средината на решетката за скара.

Превртете ја храната на половина од времето за готвење и продолжете со печењето.

8.6 Комбинирано готвење

Користете го Комбинираното готвење за одредени видови храна да ги одржите крцкави.

Свртете ја храната на половина време од готвењето и потоа продолжете со готвењето.

Има 2 режими за Комбинирано готвење. Секој режим ги комбинира микробрановите и функциите на скарата според различни временски периоди и различни јачини.

8.7 Маса за готвење на пареа

Кога ја користите гарнитурата на садот за готвење на пареа, следете ги предлозите наведени во табелата подолу за да го

добиете најдобриот резултат при готвењето.

Храна	Вода (ml)	Јачина (Вати)	Тежина на храна (g)	Време (мин.)	Време за оставање (min)
Моркови на парчиња	400	900	150	5 – 6	1
			300	6 - 7	1
Мали моркови	400	900	300	9:30 - 10:30	2
Карфиол	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Брокули	400	900	125	4 – 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Спанаќ	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Компири на парчиња	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 -10	2
Зелена боранија	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Аспарагус	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Лосос	400	900	250	4 - 5	1
Шкампи	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Пилешки гради	400	900	500	8:30 - 9:30	2

9. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

9.1 Белешки и совети за чистење

- Предниот дел на апаратот чистете го со мека крпа натопена со топла вода и средство за чистење.
- За чистење на металните површини употребете специјално средство за чистење.
- Чистете ја внатрешноста на апаратот по секоја употреба за да го одржувате во добра состојба. Редовно

отстранувајте ги остатоците од храната. Погрижете се да се ослободите од вишокот пареа/ влажност.

- Тврдокорната нечистотија исчистете ја со специјално средство за чистење.
- Чистете ги сите додатоци редовно и оставете ги да се исушат. Користете мека крпа со топла вода и средство за чистење.
- За да го омекнете стврднатите остатоци кои тешко се отстрануваат, зовријте чаша со вода во микробрановата перна на максимална

јачина со времетраење од 2 до 3 минути.

- За да ги отстраните непријатните мириси, измешајте чаша вода со 2

лажички сок од лимон и варете на полна микробранова јачина 5 минути.

10. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

10.1 Што да направите ако...

Проблем	Можна причина	Решение
Апаратот не функционира.	Апаратот не е вклучен во струја.	Приклучете го апаратот.
Апаратот не функционира.	Осигурувачот во кутијата со осигурувачи е прегорен.	Проверете го осигурувачот. Ако осигурувачот избие повеќе пати, повикајте квалификуван електричар.
Апаратот не функционира.	Вратата не е правилно затворена.	Осигурете се дека ништо не ја блокира вратата.
Светилката не работи.	Светилката не е исправна.	Светлото треба да се замени.
Има искри во отворот.	Има метален сад или сад со метален раб внатре.	Извадете го садот од апаратот.
Има искри во отворот.	Има метален ражеб или алуминиумска фолија внатре која ги допира внатрешните ѕидови.	Проверете дали ражените и фолијата ги допираат ѕидовите во внатрешноста.
Комплетот со чинијата за вртење произведува бука како гребење или мелење.	Има предмет или нечистотија под стаклената тава за готвење.	Исчистете ја зоната под стаклената тава за готвење.
Апаратот престанува да работи без јасна причина.	Има дефект.	Ако оваа ситуација се повторува, повикајте го овластениот сервисен центар.

10.2 Податоци за сервис

Ако не можете самите да го решите проблемот, обратете се кај вашиот продавач или во овластениот сервисен центар.

Потребните податоци за сервисниот центар се на плочката со спецификации.

Плочката со спецификации се наоѓа на апаратот. Не отстранувајте ја плочката со спецификации од апаратот.

Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:

Модел (MOD.)

Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:

Број на производ (PNC)

Сериски број (S.N.)

11. МОНТАЖА



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

11.1 Општи информации



ВНИМАНИЕ!

Не поврзувајте го апаратот со адаптери или продолжителни кабли. Тоа може да доведе до оптоварување и ризик од пожар.



ВНИМАНИЕ!

Минималната висина на монтирање е 85 cm.

- Микробрановата рерна е само за користење на кујнската работна површина. Мора да се стави на стабилна и рамна површина.
- Ставете ја микробрановата рерна подалеку од пареа, жежок воздух и прскање на вода.
- Ако ја поставите во близина на телевизор и радио, може да придивика пречки во приемниот сигнал.
- Ако ја транспортирате микробрановата рерна на ладно време, не вклучувајте ја веднаш по монтажата. Оставете ја да стои на собна температура да ја апсорбира топлината.


11.2 Електрична инсталација

Микробрановата рерна е снабдена со кабел и приклучок за струја.

Кабелот има жица за заземјување со приклучок за заземјување. Приклучокот

мора да биде вклучен во приклучница која е соодветно монтирана и заземјена. Во случај на електричен краток спој, заземјувањето го намалува ризикот од електричен шок.

11.3 Минимално растојание



Димензија	мм
A 1)	300
B	200
C	0

1) Минималната висина на потребниот слободен простор над горната површина на печката.

11.4 Димензии на производот

Димензија	мм
Висина	280
Ширина	469
Должина	348

12. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги

апаратите озанчени со симболот  во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

NE MENDOJMË PËR JU

Faleminderit për blerjen e një pajisjeje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me vete dekada eksperience dhe novatorizmi profesional. Original dhe me stil, është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Kështu që sa herë që ta përdorni, mund të bazoheni në faktin se do të merrni rezultate optimale çdo herë.

Mirë se vini në Electrolux.

Vizitoni faqen tonë të internetit për:



Të marrë këshilla mbi përdorimin, broshura, informacion rreth zgjidhjes së problemeve, shërbimit dhe riparimit

www.electrolux.com/support



Regjistroni produktin për shërbim më të mirë:

www.registerelectrolux.com



Blini aksesore, pjesë konsumi dhe pjesë origjinale këmbimi për pajisjen:

www.electrolux.com/shop

KUJDESI DHE SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT

Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.

Kur kontakti Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të keni në dispozicion të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.

Ky Informacioni mund të gjendet në pllakën e klasifikimit.

⚠ Paralajmërim / Të dhëna rreth sigurisë dhe kujdesit

i Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla

🌿 Të dhëna rreth ambientit

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

PËRMBAJTJA

1. INFORMACIONI I SIGURISË.....	39
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.....	42
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT.....	43
4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.....	45
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....	46
6. PËRDORIMI I AKSESORËVE.....	49
7. FUNKSIONET SHITESË.....	50
8. UDHËZIME DHE KËSHILLA.....	51
9. KUJDESI DHE PASTRIMI.....	53
10. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.....	53
11. INSTALIMI.....	54
12. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN.....	55

1. ⚠ INFORMACIONI I SIGURISË

Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave vulnerabël



PARALAJMËRIM!

Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të përhershëm.

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit. Fëmijët nga nën 8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.
- Fëmijët duhet të monitorohen për t'u siguruar se nuk luajnë me pajisjen.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.
- **PARALAJMËRIM:** Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes gjatë kohës që ajo është në përdorim dhe kur ftohet.
- Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
- Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

1.2 Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe për përdorime të ngjashme, si p.sh.:
 - Në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për personelin në dyqane, në zyra dhe në ambiente të tjera pune
 - Nga klientët në hotele, motele, hotele që ofrojnë mëngjes dhe ambiente të tjera banimi.
- PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
- Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar pajisjen.
- Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
- Nëse dera ose guarnicionet e derës janë dëmtuar, pajisja nuk duhet vënë në punë derisa të jetë riparuar nga një person i kualifikuar.
- Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kabloja e energjisë elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm.
- Vetëm një person i kualifikuar mund të kryejë shërbime ose riparime që përfshijnë heqjen e një kapaku që mbron kundër ekspozimit nga energjia e mikrovalës.
- Mos e përdorni pajisjen me anë të një kohëmatësi të jashtëm ose një sistemi të veçantë të telekomandës.
- Mos nxehni lëngje ose ushqime të tjera në enë të vulosura. Ato mund të shpërthejnë.
- Enët metalike për ushqime dhe pije nuk lejohen gjatë gatimit me mikrovalë. Kjo kërkesë nuk vlen për rastet kur prodhuesi specifikon madhësinë dhe formën e enëve metalike të përshtatshme për gatim me mikrovalë.
- Përdorni vetëm enë të përshtatshme për përdorim në furra me mikrovalë.
- Kur nxehni ushqime në enë plastike ose letre, mos ia ndani sytë pajisjes sepse mund të ketë ndonjë shkëndijë.

- Pajisja është projektuar për ngrohjen e ushqimit dhe pijeve. Tharja e ushqimit ose rrobave dhe ngrohja e pecetave, shapkave, sfungjerëve, leckave të njoma dhe gjërave të ngjashme mund të rezultojë në lëndim personal, ndezje shkëndije ose zjarr.
- Nëse vini re tym, fikni pajisjen ose hiqeni atë nga priza, si dhe mbani derën mbyllur për të mbytur çdo flakë brenda.
- Ngrohja e pijeve në mikrovalë mund të rezultojë në zierje të vonuar me derdhje. Duhet të tregoni kujdes gjatë kapjes së enës.
- Përmbajtja e shisheve të biberonit dhe kavanozave me ushqim bebesh duhet trazuar ose tundur si dhe duhet kontrolluar mirë temperatura përpara se të konsumohen, për të shmangur djegiet.
- Vezët me lëvozhgë dhe vezët e pahapura të ziera mirë nuk duhet të ngrohen në pajisje, sepse mund të shpërthejnë edhe pasi ngrohja në mikrovalë të ketë përfunduar.
- Pajisja duhet të pastrohet rregullisht dhe të hiqet çdo mbetje ushqimore.
- Mosmbajtja pastër e pajisjes mund të çojë në prishje të sipërfaqes, gjë e cila mund të ndikojë negativisht në jetëgjatësinë e pajisjes dhe mund të çojë në situata të rrezikshme.
- Temperatura e sipërfaqeve të arritshme mund të jetë e lartë kur pajisjet janë në punë e sipër.
- Furra me mikrovalë nuk duhet të vendoset brenda një mobilieje nëse nuk është testuar brenda një mobilieje.
- Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të vendoset pas një muri.
- Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami, pasi mund të gërvishet sipërfaqja, gjë e cila mund të shkaktojë krisjen e xhamit.
- Mos e aktivizoni pajisjen kur është bosh. Pjesët metalike brenda hapësirës mund të krijojnë hark elektrik.

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

2.1 Instalimi



PARALAJMËRIM!

Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë pajisje.

- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Ndiqui udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.
- Pajisja mund të vendoset pothuajse kudo në kuzhinë. Sigurohuni që mikrovala të qëndrojë mbi një sipërfaqe të sheshtë e të niveluar si dhe që si vrimat e ajrimit ashtu edhe sipërfaqja nën pajisje të mos jenë të bllokuara (për ajrim të mjaftueshëm).

2.2 Lidhja Elektrike



PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer nga një elektricist i kualifikuar.
- Pajisja duhet tokëzuar.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrjetit elektrik.
- Nëse pajisja lidhet me prizën nëpërmjet një kabloje zgjatuese, sigurohuni që kabloja të jetë e tokëzuar.
- Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën dhe kabllon elektrike. Kontaktoni me qendrën e shërbimit ose një elektricist për ndërrimin e kablos elektrike të dëmtuar.
- Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kabloja elektrike. Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e kapur nga spina.

2.3 Përdorimi



PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, djegiesh dhe goditjeje elektrike ose shpërthimi.

- Mos i ndryshoni specifikimet e pajisjes.
- Mos harroni ta kontrolloni pajisjen gjatë punës.
- Mos ushtroni presion mbi derën e hapur.

- Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos bllokohen.
- Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe pune dhe mos e përdorni pajisjen për të ruajtur brenda ushqim.

2.4 Kujdesi dhe pastrimi



PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, zjarri ose dëmtimi të pajisjes.

- Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
- Pastrojeni pajisjen rregullisht për të parandaluar dëmtimin e materialit të sipërfaqes.
- Mos lini të grumbullohen në guarnicionin e derës mbeturina ushqimi apo mbetje ilaçi pastrues.
- Yndyrat dhe ushqimi që mbeten në pajisje mund të shkaktojnë zjarr dhe qark elektrik kur vihet në përdorim funksioni i mikrovalës.
- Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë të lagësht. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose objekte metalike.
- Nëse përdorni spërkatës për furrën, ndiqni udhëzimet e sigurisë në paketim.

2.5 Shërbimi

- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.
- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.

2.6 Hedhja e pajisjes




PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje ose mbytjeje.

- Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji.
- Priteni kabllo e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidheni atë.


3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

3.1 Pasqyra e përgjithshme



- 1 Llamba
- 2 Sistemi i puthitjes së sigurtë
- 3 Ekran
- 4 Doreza e cilësimit të fuqisë
- 5 Çelësi i cilësimeve
- 6 Hapësi i derës
- 7 Mbulesa e drejtim të valëve
- 8 Skarë
- 9 Pllakë e rrotullueshme

3.2 Paneli i kontrollit



Simboli	Funksioni	Përshkrimi
1	—	Tregon cilësimet dhe kohën aktuale.

Simboli	Funksioni	Përshkrimi
2 —	Çelësi i cilësimit të fuqisë	Për të vendosur nivelin e fuqisë.
3 + —	Çelësi i cilësimeve	Për të vendosur kohën e gatimit ose peshën.
4 	Butoni i Ndalimit/Pastrimit	Për të çaktivizuar pajisjen ose për të fshirë cilësimet e gatimit.
5 	Butoni Start / +30 sek	Për të ndezur pajisjen ose për të rritur kohën e gatimit për 30 sekonda me fuqinë e zgjedhur.

Simbolet e tjera në panelin e kontrollit


Simboli	Funksioni	Përshkrimi
250W	Niveli i ulët i fuqisë	
450W	Niveli mesatar i fuqisë	
600W	Niveli mesatar i lartë i fuqisë	Për të filluar gatimin në nivelin e dëshiruar të fuqisë.
800W	Niveli i lartë i fuqisë	
900W	Niveli maksimal i fuqisë	
 1	Gatimi i kombinuar	Për të nisur funksionin e Gatimit të kombinuar.
 2		
	Skarë	Për të nisur funksionin e pjekjes në skarë.
	Kohëmatësi i kuzhinës	Numëron kohën me zbritje.
	Faza e ulët	Shkrijë e Çokollatës, Zbutje e Gjaltit.
	Shkrijë sipas peshës	Për të shkrijë ushqimin sipas peshës.
	Shkrijë me kohë	Për të shkrijë ushqimin me kohë.

3.3 Aksesorët

Seti i pllakës së rrotullueshme




Gjithnjë përdorni setin e pllakës së rrotullueshme për të përgatitur ushqim në mikrovalë.



Tabaka gatimi prej qelqi dhe mbështetëse e pllakës rrotulluese.

Skarë




Përdore për:

- pjekje në skarë

Seti i tenxhereve me avull



Për tabelën e sugjeruar të gatimit, referojuni kapitullit "Udhëzime dhe këshilla".



Përdore për:

- Gatimi me avull

4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË




PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

4.1 Heqja e shtresës mbrojtëse

Para përdorimit të parë hiqni shtresën mbrojtëse nga paneli i kontrollit dhe butoni i hapjes së derës.



4.2 Pastrimi fillestar



PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe pastrimi".

- Nxirri nga mikrovala të gjithë aksesorët.
- Pastroni me kujdes zgavrën e furrës me një leckë të butë të lagur.

4.3 Ngrohja paraprake

Ngrohni paraprakisht furrën bosh përpara përdorimit të parë.

1. Vendoni funksionin
2. Lëreni furrën të punojë për 30 minuta.
3. Hapeni derën dhe lëreni të ftohet.

4. Pastroni zgavrën e furrës me një leckë të butë të lagur dhe thajeni me kujdes. Furra mund të nxjerrë erë të keqe dhe tym. Sigurohuni që rrjedha e ajrit në dhomë të jetë e mjaftueshme.

4.4 Vendosja e orës



Mund ta vendosni orën sipas një formati ore 12 ose 24 orësh.

1. Hapeni derën.
2. Shtypni dhe mbani shtypur  për 5 sekonda për të vendosur një sistem 12 orësh.
3. Shtypni  edhe një herë për të vendosur një sistem 24 orësh.

4. Rrotullojeni çelësin e Vendosjes së orës për të vendosur numrin e orëve.
5. Shtypni  për ta konfirmuar.
6. Rrotulloni çelësin e cilësimit të orës për të futur sasinë e minutave.
7. Shtypni  për ta konfirmuar.
 - Nëse nuk dëshironi që ora të jetë e dukshme në ekran, shtypni  derisa ekrani të shfaqë OFF.
8. Mbyllni derën.



Nëse ora nuk është vendosur, ekrani do të fiket automatikisht 20 sekonda pas përfundimit të funksionit.

5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM



PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

5.1 Informacione të përgjithshme rreth përdorimit të pajisjes

- Pasi të çaktivizoni pajisjen, lëreni ushqimin të qëndrojë për disa minuta.
- Hiqni paketimin e letrës së aluminit, enët metalike etj. përpara se të përgatisni ushqimin.

Gatimi

- Nëse është e mundur, gatuani ushqim të mbuluar me material të përshtatshëm për përdorim në mikrovalë. Nëse dëshironi ta ruani koren, gatuajeni ushqimin pa e mbuluar
- Mos i gatuani më tepër se sa duhet gatimet duke zgjedhur cilësim tepër të lartë fuqie ose kohën në nivel tepër të lartë. Ushqimi mund të thahet, të digjet apo të marrë flakë në disa vende.
- Mos e përdorni pajisjen për të gatuar vezë në lëvore ose kërmij, sepse ato mund të plaslin. Me vezët e skuqura shpion fillimisht të verdhat.
- Para gatimit shpojini disa herë me një pirun lëkurën ose lëvoren e patateve, domateve, salsiçeve dhe ushqimeve të ngjashme me qëllim që ato të mos pëlcasin.

- Për ushqimin e ftohtë ose të ngrirë, vendosni një kohë më të gjatë gatimi.
- Enët që përmbajnë salcë duhet të trazohen herë pas here.
- Perimet që kanë strukturë të fortë, si karotat, bizelet ose lulelakra, duhet të zihen në ujë.
- Rrotullojini copat e mëdha të ushqimit pasi ka kaluar gjysma e kohës së gatimit.
- Nëse është e mundur, pritini zarzavatet në copëza me përmasa të ngjashme.
- Përdorni pjatë të sheshta dhe të gjera.
- Mos përdorni enë porcelani, qeramike ose prej balte që kanë bazament pa smalt ose janë me vrima të vogla, për shembull te dorezat. Brenda këtyre vrimave mund të hyjë lagështira duke bërë që enët të plasariten kur nxehen.
- Pllaka e qelqit është e nevojshme për funksionimin e mikrovalës. Vendosni ushqime ose lëngje mbi të.

Shkrirja e mishit, shpendëve, peshkut

- Vendosni ushqimin e ngrirë, bashkë me mbështjelljen, mbi një pjatë të vogël të kthyer anash me një enë poshtë saj në mënyrë që lëngu i shkrirë të mblihet në enë.
- Rrotullojeni ushqimin pasi të ketë kaluar gjysma e kohës së shkrirjes. Nëse është e mundur, ndani dhe më pas hiqni copat që kanë filluar të shkrihen.

Shkrija e gjalpit, pjesë të tortës, kuark

- Mos e shkrihi plotësisht ushqimin në pajisje, por lëri në shkrihen plotësisht në temperaturë dhome. Kjo jep një shkrije edhe më të njëtrajtshme. Hiqni të gjitha ambalazhet metalike apo prej alumini para shkrijës.

Shkrija e frutave, zarzavateve

- Nëse frutat ose zarzavatet duhet të mbeten të pagatuara, mos i shkrihi plotësisht në pajisje. Lëri në shkrihen në temperaturën e dhomës.

- Përdorni një fuqi më të lartë mikrovalë për të gatuar frutat dhe zarzavatet pa i shkrië ato më parë.

Ushqime të gatshme

- Mund të përgatisni ushqime të gatshme në pajisje vetëm nëse paketimi i tyre është i përshtatshëm për përdorim në mikrovalë.
- Duhet të ndiqni udhëzimet e prodhuesit të printuara mbi paketim (p.sh. hiqni kapakun metalik dhe shpuni filmin plastik).

Enët dhe materialet e përshtatshme për mikrovalë

Materiali / Enët e gatimit	Mikrovalë			
	Shkrija	Ngrohja	Gatimi	Pjekje në skarë
Qelq dhe porcelan për furrë pa pjesë metalike, p.sh. qelq për nxehtësi. Pyrex, xhami rezistent ndaj nxehtësisë	✓	✓	✓	✓
Qelq dhe porcelan jo për furrë ¹⁾	✓	x	x	x
Qelqi dhe qeramika e qelqit e bërë nga materiali rezistent ndaj furrës / ngricave (p.sh. Arcoflam), raft për skarë	✓	✓	✓	✓
Qeramike ²⁾ , enë balte ²⁾	✓	✓	✓	x
Plastikë rezistente ndaj nxehtësisë deri në 200 °C ³⁾	✓	✓	✓	x
Karton, letër	✓	x	x	x
Celofan	✓	x	x	x
Film për pjekje me mbyllje të sigurt për mikrovalë ³⁾	✓	✓	✓	x
Enë për skuqje prej metali, p.sh. emalim, çelik i derdhur	x	x	x	✓
Tepsi për pjekje, llak të zi ose të veshura me silikon ³⁾	x	x	x	✓
Tava e pjekjes	x	x	x	✓
Enë gatimi për skuqje, p.sh. pllakë për të thekur bukën	x	✓	✓	x
Ushqimet e gatshme në paketim ³⁾	✓	✓	✓	✓

Materiali / Enët e gatimit	Mikrovalë			Pjekje në skarë
	Shkrirja	Ngrohja	Gatimi	
Cilëso tenxhere me avull	✓	✓	✓	x

- 1) Pa veshje / dekorime argjendi, ari, platini ose metali
- 2) Pa përbërës kuarç ose metal, ose glazura që përmbajnë metale
- 3) Duhet të ndiqni udhëzimet e prodhuesit për temperaturat maksimale.

✓ të përshtatshme

X e papërshtatshme

5.2 Aktivizimi dhe Çaktivizimi i mikrovalës



KUJDES!

Mos e lini mikrovalën të punojë kur brenda saj nuk ka ushqim.

1. Ktheni dorezën e cilësimit të energjisë për të zgjedhur një cilësim të fuqisë.
2. Rrotulloni çelësin e kohëmatësit për të zgjedhur kohën e preferuar.

5.4 Tabela e cilësimit të fuqisë

Simboli	Cilësimi i fuqisë	Fuqia
	Faza e ulët (shkrirje çokollate, zbutje e gjalpët)	90 W
	Shkrirja	130 W
250W	I ulët	250 W
450W	I gatuar mesatarisht	450 W
600W	Mesatare e lartë	600 W
800W	I lartë	800 W
900W	Maksimale	900 W
Gatimi i kombinuar		
	Gatimi i kombinuar 1 (LO Skarë)	60 % Mikrovala, 40 % Skara

3. Shtypni për të aktivizuar mikrovalën. Për të çaktivizuar pajisjen:

- prisni derisa pajisja të çaktivizohet automatikisht dhe tingëllon një sinjal akustik.

5.3 Ndezja e shpejtë

Zgjidhni nivelin e fuqisë dhe shtypni për të aktivizuar mikrovalën. Koha e gatimit rritet me 30 sekonda me çdo shtypje të mëtejshme të butonit.

Simboli	Cilësimi i fuqisë	Fuqia
	Gatimi i kombinuar 2 (HI Skarë)	40 % Mikrovala, 60 % Skara
Skarë		
	Skarë	1000 W

5.5 Shkrija

Mund të zgjidhni mes dy modalitetesh shkrijeje:

- Shkrija sipas peshës 
- Shkrija me kohë 



Mos përdorni shkrijën me peshë në ushqime që janë lënë jashtë ngrirjes për më shumë se 20 minuta, ose për ushqime të gatshme të ngrira.



Për të aktivizuar shkrijën me peshë duhet të përdorni më shumë se 100 g dhe më pak se 2000 g ushqim.



Për të shkrire më pak se 200 g ushqim vendoseni në buzë të pllakës rrotulluese.

1. Rrotulloni Doreza e cilësimit të fuqisë dhe vendosni  për Shkrijën sipas peshës ose  për Shkrijën me kohë.

2. Rrotulloni Çelësi i cilësimeve për të vendosur peshën/kohën. Për Shkrije sipas peshës koha vendoset automatikisht.
3. Shtypni  për të konfirmuar e aktivizuar mikrovalën.

5.6 Pjekja në skarë ose Gatimi i kombinuar

1. Rrotullojeni çelësin e Cilësimeve të fuqisë për të vendosur funksionin e dëshiruar.
2. Rrotullojeni çelësin e Cilësimeve për të vendosur kohën.
3. Shtypni  për të konfirmuar dhe aktivizuar mikrovalën. Ju mund të ndryshoni cilësimin e kohës ose orës, ndërkohë që modaliteti Pjekja në skarë ose Gatimi i kombinuar është aktiv.

6. PËRDORIMI I AKSESORËVE



PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

6.1 Futja e setit të pllakës së rrotullueshme




KUJDES!

Mos gatuani ushqim pa setin e pllakës së rrotullueshme. Përdorni vetëm setin e pllakës së rrotullueshme të dhënë me mikrovalën.



Mos gatuani kurrë ushqim në tavën prej xhami të gatimit.

- Vendoseni tavën prej xhami të gatimit në mbështetësen e pllakës së rrotullueshme




6.2 Vendosni skarën



KUJDES!

Skara nuk mund të përdoret me funksionin e mikrovalës.

Vendoseni skarën në pllakën e rrotullueshme.




6.3 Futja e setit të tenxheres me avull




KUJDES!

Seti i tenxheres me avull nuk mund të përdoret me funksionin e skarës.

- Mbushni kolektorin e ujit (C).
- Kombinoni pjesët e tenxheres me avull: C - kolektori i ujit, B - shporta me avull, A - lid.



- Vendoseni tenxheren me avull në grupin e pllakës së rrotullueshme.



Mbajeni valvulën e avullit të mbyllur gjatë gatimit.

7. FUNKSIONET SHITESË

7.1 Bllokimi i sigurisë për fëmijët

Bllokimi për fëmijët parandalon vënien aksidentale në punë të mikrovalës.



Kur vendoset ora, shtypni fillimisht butonin Pasto

- Hapeni derën
- Shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda.

Për të çaktivizuar Bllokimin e sigurisë për fëmijë, hapni derën pastaj shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda.

7.2 Kohëmatësi i kuzhinës

Mund të vendosni maksimumi 95 minuta.

1. Rrotulloni çelësin e cilësimit të fuqisë dhe vendosni .
2. Rrotullojeni çelësin e Cilësimeve në drejtim të akrepave të orës për të vendosur kohën.

3. Shtypni  për ta konfirmuar. Kohëmatësi vazhdon të punojë kur hapni derën ose vendosni mikrovalën në pauzë. Shtypni  për ta anuluar. Kur arrihet koha e vendosur, dëgjohet një sinjal akustik.

8. UDHËZIME DHE KËSHILLA



PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

8.1 Këshilla për gatimin me mikrovalë

Problemi	Zgjidhja
Për sasinë e ushqimit që do të përgatisni nuk gjeni asnjë të dhënë.	Orientohuni sipas një lloji ushqimi të përafërt. Rrisni ose zvogëloni kohëzgjatjen e kohës së gatimit sipas rregullit të mëposhtëm: • Sasi e dyfishuar është pothuajse e barabartë me dyfishin e kohës. • Sasi e përgjysmuar është e barabartë me gjysmën e kohës.
Produkti është tepër i thatë.	Vendosni kohë më të shkurtër gatimi ose zgjidhni një fuqi më të vogël të mikrovalës.
Ushqimi nuk është shkrirë, nxehur apo gatuar pasi ka kaluar koha.	Vendosni kohë më të gjatë gatimi ose vendosni një fuqi më të madhe. Vini re se enët e mëdha kanë nevojë për më shumë kohë.
Pas përfundimit të kohës së gatimit, ushqimi mbinxehet nga ana e jashtme, por ende nuk është gati brenda.	Herën tjetër vendosni një fuqi më të ulët dhe një kohë pjekjeje më të gjatë. Trazojini lëngjet, p.sh. supën, pasi ka kaluar gjysma e kohës.
Rezultatet e gatimit të orizit janë të këqija.	Për rezultate më të mira me orizin përdorni pjata të sheshta e të gjera.

8.2 Shkrirja

Gjithmonë shkrijini copat e mishit me yndyrën poshtë.

Mos e shkrini mishin të mbuluar sepse mund kjo mund të bëjë që të gatuhet në vend që të shkrihet.

Gjithmonë shkrijini pulat me gjoksin poshtë.

8.3 Gatimi

Gjithmonë hiqeni mishin dhe pulat e ftohta nga frigoriferi të paktën 30 minuta përpara gatimit.

Lëreni mishin, pulat, peshkun dhe zarzavatet të mbuluara pas gatimit.

Lyejeni peshkun lart me pak vaj apo gjalpë të shkrirë.

Të gjitha zarzavatet duhet të gatuhen me fuqi të plotë të mikrovalës.

Shtoni 30 - 45 ml ujë të ftohtë për çdo 250 g zarzavate.

Pritini zarzavatet e freskëta në copëza të barabarta përpara gatimit. Të gjitha perimet gatuajini të mbuluara.

8.4 Ringrohje

Kur ringrohni ushqimet e gatshme gjithmonë ndiqni udhëzimet e shkruara në paketim.

8.5 Pjekja në skarë

Piqni ushqime të sheshta në qendër të skarës.

Kthejeni ushqimin pasi të ketë kaluar gjysma e kohës dhe vazhdoni pjekjen në skarë.

8.6 Gatimi i kombinuar

Përdorni Gatimin e kombinuar për t'i bërë disa ushqime krokante.

Pasi të ketë kaluar gjysma e kohës së gatimit kthejeni ushqimet dhe më pas vazhdoni gatimin.

Ka 2 modalitete për Gatimin e kombinuar. Secili modalitet kombinon funksionet e mikrovalës dhe të skarës në periudha të ndryshme dhe në nivele të ndryshme.

8.7 Tabela e gatimit me avull

Kur përdorni setin e tenxheres me avull, ndiqni sugjerimet e renditura në tabelën e mëposhtme për të marrë rezultatin më të mirë të gatimit.

Ushqimi	Ujë (ml)	Fuqia (W)	Pesha e ushqimit (g)	Ora (min)	Koha e qëndrimit (min)
Karota në feta	400	900	150	5 – 6	1
			300	6 - 7	1
Karota të vogla	400	900	300	9:30 -10:30	2
Lulelakër	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Brokoli	400	900	125	4 – 5	1
			250	5:30 - 6:30	1
Spinaq	400	900	200	5:30 - 6:30	1
Patate në feta	400	900	300	6:30 – 7:30	2
			500	9 -10	2
Mashurka	400	900	150	4:30 - 5:30	1
			300	5:30 - 6:30	1
Shparg	400	900	250	4:30 - 5:30	1
			500	7 - 8	1
Salmon	400	900	250	4 - 5	1
Karkaleca deti	400	900	250	3:30 - 4:00	1
			400	5:00 - 5:30	1
Gjoks Pule	400	900	500	8:30 - 9:30	2

9. KUJDESI DHE PASTRIMI



PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

9.1 Shënime dhe këshilla pastrimi

- Pastroni pjesën e përparme të pajisjes me një copë të butë me ujë të ngrohtë dhe një agjent pastrues.
- Për të pastruar sipërfaqet metalike, përdorni një agjent pastrimi të zakonshëm.
- Pastroni pjesën e brendshme të pajisjes pas çdo përdorimi për ta mbajtur atë në gjendje të mirë. Hiqni rregullisht mbetjet e

ushqimit. Sigurohuni që të hiqni avullin/lagështinë e tepërt.

- Pastroni papastërtitë e forta me një pastrues të posaçëm.
- Pastroni rregullisht të gjithë aksesorët dhe lërinë të thahen. Përdorni një leckë të butë me ujë të ngrohtë dhe solucion pastrimi.
- Për të zbutur mbetjet e vështira, zieni një gotë ujë me fuqi të plotë të mikrovalës për 2 deri 3 minuta.
- Për të hequr aromat, përzieni një gotë ujë me 2 lugë lëng limoni dhe ziejini me fuqinë maksimale të mikrovalës për 5 minuta.

10. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE



PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

10.1 Si të veprojmë nëse...

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	Pajisja nuk është në prizë.	Vendosni në prizë pajisjes.
Pajisja nuk punon.	Siguresa në kutinë e siguresës është djegur.	Kontrolloni siguresën. Nëse siguresa digjet më shumë se një herë, kontaktoni një elektrikist të kualifikuar.
Pajisja nuk punon.	Dera nuk është mbyllur mirë.	Sigurohuni se asgjë nuk e bllokoi derën.
Llamba nuk punon.	Llamba është me defekt.	Llamba duhet të zëvendësohet.
Në hapësirë ka xixa.	Brenda ndodhet një enë metalike ose pjatë me kontur metalik.	Hiqeni pjatën nga pajisja.
Në hapësirë ka xixa.	Paretet e brendshme i prek një hell metalik apo letër alumini.	Sigurohuni që helli dhe letra e aluminit të mos prekin paretet e brendshme.
Seti i pllakës së rotullueshme bën zhurmë gërvishtjeje ose kërcitjeje.	Ka një objekt ose pluhur nën tavën prej xhami të gatimit.	Pastroni pjesën nën tavën prej xhami të gatimit.
Pajisja ndalon punën pa ndonjë arsye reale.	Ka një keqfunksionim.	Nëse përsëritet kjo situatë, telefononi Qendrën e autorizuar të shërbimit.

10.2 Të dhëna për shërbimin

Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje, kontaktoni shitësin tuaj ose me një qendër shërbimi të autorizuar.

Të dhënat e nevojshme për qendrën e shërbimit ndodhen në etiketën e parametrave. Pllaka e specifikimeve ndodhet në pajisje. Mos e hiqni pllakën e specifikimeve nga pajisja.

Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:

Modeli (MOD.)

Numri i produktit (PNC)

Numri serial (S.N.)

11. INSTALIMI



PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

11.1 Informacion i përgjithshëm



KUJDES!

Mos e lidhni pajisjen me përshtatës ose kablo zgjatues. Kjo mund të shkaktojë mbingarkesë dhe rrezik zjarri.



KUJDES!

Lartësia minimale e instalimit është 85 cm.

- Mikrovala është vetëm për përdorim mbi banakun e kuzhinës. Duhet të vendoset në një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të sheshtë.
- Vendosni mikrovalën larg avullit, ajrit të nxehtë dhe spërkatjeve të ujit.
- Nëse mikrovala ndodhet pranë radios ose televizorit, kjo mund të shkaktojë interferenca në marrjen e sinjalit.
- Nëse e transportoni mikrovalën në mot të ftohtë, mos e aktivizoni menjëherë pas instalimit. Lëreni të qëndrojnë në temperaturën e dhomës dhe të thithë nxehtësinë.


11.2 Instalimi elektrik

Kjo pajisje ofrohet me kordon elektrik dhe spinë.

Kablli ka një tel tokëzimi me një spinë tokëzimi. Spina duhet të futet në prizën e

instaluar dhe të tokëzuar siç duhet. Në rast të një qarku të shkurtër elektrik, tokëzimi zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike.

11.3 Distancat minimale



Përmasat	mm
A 1)	300
B	200
C	0

1) Lartësia minimale e hapësirës së lirë të nevojshme mbi sipërfaqen e sipërme të furrës.

11.4 Dimensionet e produktit

Përmasat	mm
Lartësia	280
Gjerësia	469
Thellësia	348

12. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndiemoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike

dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin  e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

CE



867300934-C-212022